



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

<b>Службен гласник на Општина Свети Николе</b>  <b>Излегува по потреба</b>	<b>16.08. 2012 година</b> <b>ден месец година</b> <b>Свети Николе</b> <b>Број 10</b>	<b>ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА</b> <b>Трезорска сметка 100000000063010</b> <b>Буџетски корисник 7630140762- 630-10</b>
--	---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката За урврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место со намена Е - инфраструктура – постројки за производство на електрична и топлинска енергија од отпад - к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197, и к.п.211, м.в. "Гадеж", КО Богословец, Општина Свети Николе, 2012-2017 год.**

Се објавува Одлуката За урврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место со намена Е - инфраструктура – постројки за производство на електрична и топлинска енергија од отпад - к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197, и к.п.211, м.в. "Гадеж", КО Богословец, Општина Свети Николе, 2012-2017 год. бр. 0701 – 710 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16.08. 2012 година.

**Бр. 0801-711**  
**16.08. 2012 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
***Роберт Ѓоргиев с.р.***

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.08.2012 година донесе

### **ОДЛУКА**

**За урврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место со намена Е - инфраструктура – постројки за производство на електрична и топлинска енергија од отпад - к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197, и к.п.211, м.в. "Гадеж", КО Богословец, Општина Свети Николе, 2012-2017 год.**

## **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Урбанистички план вон населено место со намена Е - инфраструктура – постројки за производство на електрична и топлинска енергија од отпад - к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197, и к.п.211, м.в. “Гадеж”, КО Богословец, Општина Свети Николе, 2012-2017 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

## **Член 2**

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината. Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

## **Член 3**

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

## **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник,, на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701 – 710  
16.08. 2012 година  
Свети Николе**

**Цветот на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Марјанчо Саздов с.р.**

## **С О Д Р Ж И Н А**

Одлука за утврдување на нацрт Урбанистички план вон населено место со намена Е - инфраструктура – постројки за производство на електрична и топлинска енергија од отпад - к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197, и к.п.211, м.в. “Гадеж”, КО Богословец, Општина Свети Николе, 2012-2017 год.

**Бр. 0701 – 712  
16.08. 2012 година  
Свети Николе**